

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(30.12.2022 – 04.01.2023)

**Ротирна печка 3 (A-03.1)**

Ротирна печка 3	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
30.12.2022	179,45	400	707,12	800	11,08	30
31.12.2022	251,8	400	655,76	800	16,95	30
01.01.2023	236,74	400	659,91	800	15,14	30
02.01.2023	238,8	400	607,63	800	11,94	30
03.01.2023	172,3	400	536,40	800	12,56	30
04.01.2023	224,95	400	547,11	800	13,23	30

**Ротирна печка 4 (A-04.1)**

Ротирна печка 4	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
30.12.2022	80,94	400	623,35	800	11,19	30
31.12.2022	41,82	400	633,69	800	12,47	30
01.01.2023	49,14	400	703,19	800	13,43	30
02.01.2023	12,16	400	642,70	800	11,45	30
03.01.2023	15,51	400	590,00	800	11,24	30
04.01.2023	33,88	400	618,41	800	11,57	30

**Легенда:**

**ИСДВ** – измерена средно-дневна вредност

**ГВЕ** – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

\*\*\*

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM<sub>10</sub> честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM<sub>10</sub> честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина
- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе со одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт е-mail: [contact@usje.mk](mailto:contact@usje.mk)